

<b>1</b>	Наслов на наставниот предмет	<b>ФИНАНСИИ</b>			
<b>2</b>	Код	МЕФ			
<b>3</b>	Студиска програма	Математика			
<b>4</b>	Организатор на студиската програма	Институт за математика,			
<b>5</b>	Степен	Прв циклус академски студии			
<b>6</b>	Академска година/семестар	Изборен/ летен	<b>7</b>	Број на ЕКТС кредити	6
<b>8</b>	Наставник	Наставник од Економскиот факултет, УКИМ			
<b>9</b>	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
<b>10</b>	<p>Цели на предметната програма (компетенции): По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. стручно да го тумачат и разбираат јавниот систем на пружање јавни добра во рамките на функциите на државата и да стекнат неопходно теориско знаење за институциите на јавните финансии (јавните приходи и јавните расходи) и за нивните ефекти;</li> <li>2. да подготвуваат адекватни предлози за уредувањето на даночниот систем и водењето ефикасна даночна политика;</li> <li>3. да направат правилен избор на најдобрите решенија меѓу повеќе алтернативи, според целите и ефектите кои треба да се постигнат во фискалната, економската или социјалната сфера</li> <li>4. брзо да се вклучат во државната управа, претпријатијата и консалтингот за проблематиката што ја изучувале.</li> <li>5. да вршат стручни анализи за делувањето и ефектите на јавните расходи и даноците</li> </ol>				
<b>11</b>	<p>Содржина на предметот: Предметот Финансии им овозможува на студентите да се запознаат со карактерот, улогата и функциите на јавните финансии, како дел од јавниот сектор. Содржината на предметот опфаќа посебно изучување на: (1) јавните расходи - нивните размери, видовите, причините за нивниот пораст, економските ефекти и ефектите на прераспределба на доходот и вреднувањето на расходите за јавни проекти; (2) јавните приходи, а пред сè земајќи ги предвид нивните фискални задачи и вонфискалните функции, поврзани со постигнувањето макроекономски и микроекономски ефекти; Буџетот се изучува како инструмент за јавното финансирање и посебно неговите функции во рамките на економската и социјалната политика, со што се добиваат знаења за системот на финансирање на државата и на производството на јавни добра. Во рамките на предметот значајно внимание се посветува на стабилизационата фискална политика и на појавата и економските импликации на буџетскиот дефицит и јавниот долг. Теориските знаења кои ги стекнуваат со изучување на оваа научна дисциплина се верифицираат преку анализата на фискалниот систем на Република Македонија, кој се изучува како засебен дел (даночниот систем, буџетскиот систем, фискалната политика).</p>				

12	Метод на учење: Активно следење на предавањата, усвојување на материјалот со домашно учење и самостојни задачи, консултации				
13	Вкупен расположлив фонд на време		180 часа		
14	Распределба на расположливото време		седмично: 4 часа предавања, 2 часа вежби		
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	60 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часа	
16	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	0 часови	
		16.2	Самостојни задачи	45 часови	
		16.3	Домашно учење	45 часови	
17	Начини на оценување				
	17.1	Тестови		40 бодови	
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		бодови за 17.3	
	17.3	Активност и учество		10 бодови	
	17.4	Завршен испит		50 бодови	
18	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 49 бода		5 (пет) (F)	
		Од 50 бода до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 -70 бода до бода		7 (седум) (D)	
		од 71 бода до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 бода до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 бода до 100 бода		10 (десет) (A)	
19	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Услов за потпис 30% од поени на тестовите Услов за завршен испит 50% од поени на тестовите		
20	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски (и англиски по потреба)		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Квалитет и квантитет на стекнатите знаења		
22	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			
		ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач
		1	Harvey S.Rosen: Public Finance, sixth edition, Mc Grow - Hill, Inc, New York, 1995		
		2	R.Musgrave and P.Musgrave: Public Finance in Theory and Practice, Mc Grow Hill, Inc., New York, 1988		
	22.2	Дополнителна литература			
ред. бр.		Автор	Наслов	Издавач	Година
	1				